



Издавач

КОАЛИЦИЈА НА МЛАДИНСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ СЕГА

Адреса

Цар Самоил 18, п. Факс 166
7500 Прилеп, Македонија
E-mail: sega@sega.org.mk
Web: www.sega.org.mk

Извршен директор

Зоран Илиески



Автор

Моника Илиоска
Кантарџиоска

Мариче Тренеска

Дизајн и техничка подготовка

Викторија Смилеска



Содржина

ВОВЕДЕН ГОВОР	1
МЛАДИНСКА ПОЛИТИКА	
Проект „Алтернативен извештај за Конвенцијата за правата на детето во Северна Македонија“.....	3
МЛАДИНСКО УЧЕСТВО	
Проект: „Младите и европските вредности“.....	4
Проект: „Дигиталното учество на младите е лесно / (ДИГИ) - Digital Youth Participation Made Easy (DIGY)“.....	5
Проект: „CODE аVс“.....	6
МЛАДИНСКА ВРАБОТЛИВОСТ	
Проект: „DYouth expedition“.....	7
Проект: „Зајакнување на младите преку нови можности во Прилеп“.....	8
Проект: „Зајакнување на вештините за вработливост на ранливите групи во Прилеп“.....	9
Проект: „My career, our game“.....	10
МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ	
Проект: „ИНФО Клуб Штип“.....	11
СОРАБОТКИ И ВМРЕЖУВАЊА	
Проект: „Поддршка на маргинализираните групи кон превенција од COVID-19 во Прилеп“.....	12
Проект: „ИМПАКТ – Вклучувањето е важно! Користење на изведувачка уметност кон кохезија и толеранција“.....	13
Проект: „ACHIEVE“.....	14
Проект: „Соработка за граѓанско општество – European Network“.....	15
Проект: „Јакнење на транспарентноста и отчетноста на Коалиција СЕГА“.....	16
АДМИНИСТРАТИВНА РАМКА	17
РЕЗИМЕ ЗА КОАЛИЦИЈА СЕГА	18

2020 година беше година на неизвесност во која и светските развиени економии се соочија со својата неспремност да се справат со предизвиците на кои и никогаш не помислиле дека ќе се случат. Така и нашето општество, влезе во тунел во кој не се гледа крајот, делувајќи во исклучително тешки услови за да се одговори на предизвикот, да се задоволат потребите на сите негови чинители, а да се внимава на најранливата категорија во него, т.е. децата и младите. Во ваквото опкружување Коалиција СЕГА мораше да работи понапорно од кога било за да ги слушне гласовите на младите особено онаму каде е тоа најважно.

За нас како организација, тоа беше исто така година на предизвици, промени, планирања и раст. Во текот на целата 2020 година останавме посветени да бараме решенија и брзо да се адаптираме на новите промени и актуелни трендови. Фокусот на работа го ставивме на обезбедување на поддршка на ранливите и маргинализираните групи млади, информирањето и дигиталното учење и учество на младите.

Водени од новите предизвици пристапивме во усовршување на Европската алатка за дигитално учество OPIN која во новите трендови ќе го подобри дигиталното учество на младите при креирањето на политики и работевме на подготовка на прирачник кој ќе им помогне на младинските организации во дигитализација на младинската работа.

Оваа година, подготвивме „Алтернативен извештај за спроведување на Конвенцијата за правата на детето“ и го доставивме до Комитетот за правата на детето при на Обединетите Нации во кој ги адресиравме главните грижи околу спроведувањето на овој меѓународно ратификуван документ кај нас, со цел да влијаеме на обезбедување правата на децата и да создадеме околина во која детскиот/ученичкиот глас ќе биде слушнат.



Зоран Илиески
Извршен Директор на
Коалиција СЕГА

И во услови на пандемија работевме напорно и посветено за да ја поддржиме креативноста на младите и да им дадеме импулс на енергија на институциите, барајќи соодветни пристапи за да обезбедиме поддршка за вработување на младите во социјален ризик односно на младите Роми и младите во НЕЕТ (група која не е во образование, не е вработена и не е во процес на обука). Применивме нови пристапи во поддршка на вработливоста на младите (во партнерство со Програмата на Обединетите нации и поддршка на Швајцарската агенција за соработка) адаптирајќи ја Шпанската методологијата АКЦЕДЕР на локално ниво овозможувајќи на младите Роми да ги развијат своите вештини за вработливост и побрзо стигнување до вработување.

Зајакнувањето на ангажманот на нашето членство и проширувањето на нашата мрежа продолжува да биде во основата на нашата работа. Зголемениот интерес од организациите да аплицираат за членство во Коалиција СЕГА ги рефлектира овие напори и ние сме среќни што ќе растеме и диверзифицираме и понатаму.

Јас сум горд на секојдневната работа на нашите младински организации, тие сепак изнајдоа нови начини и дадоа многу потребен простор за младите да учат, да бидат поддржани и да се борат за своите права. Потребно е сега и нашите институции и нашето општество да го сторат истото. Подготвени сме да го предводиме патот, да го поддржуваме младинскиот развој и да им помагаме на институциите да ги надминат сите предизвици со кои се соочивме оваа година, да започнат со примена на Законот за младинско учество и младински политики и взаемно да ја трасираме патеката за социјална интеграција на младите во сите сфери на општеството.

Сакам да се заблагодарам за континуираната поддршка што ја дадоа нашите организации членки, меѓународните организации и сите останати партнери на СЕГА кои во текот на 2020 помогнаа нашите барања, адресираните проблеми и идеи и гласот на младите да биде слушнат.



од децата се сосема убедени во своето право да учествуваат во донесување одлуки (Алтернативен Извештај 2020)



70%

од децата учесници во истражувањето биле жртви на некаков вид на меѓуврсничко насилство (Алтернативен Извештај 2020)



48%

од децата на возраст од 11 – 17 години сметаат дека воопшто не ги добиваат потребните знаења во училиштето (Алтернативен Извештај 2020)

Проект: „Алтернативен извештај за Конвенцијата за правата на детето во С. Македонија”

Проектот „Алтернативен извештај за Конвенцијата за правата на детето во Северна Македонија“ беше спроведен во периодот декември 2019 година – август 2020 година, со финансиска поддршка од Детската Фондација Песталоци. Главен продукт на проектот беше Алтернативен извештај за детските права во С. Македонија кој беше развиен во текот на 2020 година преку низа на истражувања и прибирање на податоци. Проектот придонесе кон јакнење на капацитетите на државните и локалните институции да развиваат и спроведуваат квалитетни политики за деца врз основа на препораките на Организацијата на Обединетите Нации.

За потребите на проектот, а во насока на креирање на квалитетен и извештај, СЕГА воспостави партнерство со организациите „Отворете ги прозорците“ и „Македонскиот Центар за Граѓанско Образование“. Извештајот се фокусираше на недискриминација, правото на учество и здружување, пристап до и квалитет на образование, насилство врз децата како и капацитетите на институциите за адекватна примена на детските права.

Проектот вклучи сеопфатно истражување во кое 1606 деца на возраст од 10 – 17 години од 25 градови го изразија своето мислење за нивото на почитување на детските права во локалната средина и училишниот живот. Исто така, своето мислење во однос на детските права го изразија и 350 наставници. Со истражувањето беа опфатени 63 основни и 47 средни училишта, 48 граѓански организации, 21 Центар за социјална работа како и 4 национални институции. Алтернативениот извештај кој вклучи низа на препораки беше публикуван на Македонски и Англиски јазик и доставен до Комитетот за правата на детето при Обединетите Нации со што се обезбеди можност за влијание врз препораките на Комитетот за правата на детето за С.Македонија.

Како дополнителен резултат, а со цел да ги намали последиците од пандемијата врз образовниот процес, проектот директно поддржа 220 деца од ранливи групи од 3 училишта во Прилеп обезбедувајќи училишен прибор.

Проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија“ е финансиски поддржан од Детската фондација Песталоци и се спроведуваше во периодот од 2010 до 2020 година.



МЛАДДИНСКА ПОЛИТИКА



Проект: “Младите и европските вредности”

Проектот „Младите и европските вредности“ придонесе кон развиен и одржлив граѓански сектор кој адекватно ги адресира потребите на младите на Р.С. Македонија. Целта на проектот беше да се Зајакнат капацитетите на младинските организации во Р.С. Македонија во согласност со европските трендови и практики кон подобрување на благосостојбата на младите. Согласно на потребите на младинските граѓански организации проектот предвиде методологија која опфати два клучни сегменти:

- Процес на јакнење на капацитетите на младинските организации во Македонија за промоција на европските вредности на младите;
- Промоција на европските вредности меѓу младите на локално и национално ниво.

Примарната целна група на проектот беа младинските организации и организациите кои работат со млади.

Крајни корисници на проектот беа млади на возраст од 15 – 29 години кои живеат во Р.С. Македонија.

Во процесот на јакнење на организациските капацитети беа вклучени 10 младински организации и 20 нивни претставници. Секоја од вклучените организации на обуката спроведија два настани на локално ниво. Настаните беа организирани со средношколци, студенти и млади на локално ниво и се реализираа во согласност препораките и мерките за превенција од КОВИД19.

Панел дискусијата се одржа на 03 февруари 2020 година во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје. Со цел промоција на сите постигнувања во рамките на проектот, СЕГА организираше еднодневна Завршна Конференција на 09 ноември 2020 година. На Конференцијата учествуваа 43 претставници на институции, организации, медиуми, млади и сите младински организации директно вклучени во проектот. На настанот се промовираа резултатите од проектот, Анализата, постигнувањата од спроведените последователни активности на локално ниво, заклучоци и препораки за новите алатки кои ги применуваат граѓанските организации.

Преку проектот, СЕГА ги постигна следните резултати:

- Идентификувани потребите на младите во поглед на примената и придобивките на европските вредности во нашето општество
- Зајакнати знаења и вештини на 10 младински организации за интегрирање на европските практики и трендови во своето организациско и програмско работење.

Проектот „Младите и европските вредности“ е финансиски поддржан од Генерален Секретаријат и се спроведува во периодот од 18.10.2019 до 30.11.2020 година.



50 претставници

на организации и институции
учествуваа на Панел дискусија
за промоција за проектот



43 претставници

на организации и институции и
млади присуствуваа на
Завршната Конференција за
промоција на постигнувањата
од проектот



304 млади

директно беа вклучени во
последователните (follow up)
активности на локално ниво

МЛАДИНСКО УЧЕСТВО



„Заедница и форум на ОПИН“

заедница за размена на знаења и совети за користење на алатката ОПИН



Материјали за е-учење

ресурси засновани на текст и аудио материјали



„Жива Лабораторија со најдобри практики“

секција за најдобри практики

Проект: “Дигиталното учество на младите е лесно / (ДИГИ) - Digital Youth Participation Made Easy (DIGY)”

Проектот „ДИГИ - Дигиталното учество на младите е лесно“ има за цел да го зголеми младинското е-учество преку обезбедување ресурси и процес на градење на капацитети на заинтересираните организации кои планираат да ја користат алатката за е-учество на младите ОПИН.

Електронските материјали за учење ќе бидат интегрирани на веб страната ОПИН, професионална дигитална алатка за електронско учество на младите, достапна на 10 европски јазици (www.opin.me). Целта на проектот е да се зајакне и збогати европската инфраструктура за електронско младинско учество, преку развивање на следните Интелектуалните производи:


- Заедница на иницијатори за проекти и простор за размена на знаења и совети за користење на алатката ОПИН (Заедница и форум на ОПИН);
- Високо-квалитетни материјали за е-учење и видео обуки, ресурси засновани на текст и аудио материјали (Материјали за е-учење);
- Секција за најдобри практики (Жива Лабораторија со најдобри практики);
- Навигација и оптимизација на корисничкиот интерфејс на ОПИН со цел да се гарантира лесна конфигурација на платформата (Ре- дизајнирање на ОПИН).

Младинските работници ќе имаат корист од овие иновативни и подобрени ресурси, преку зголемување на бројот проекти за електронско младинско учество и развивање на потенцијалот на е- учество на младите во сите европски земји. Резултатите од проектот ги развива Конзорциум од 7 партнери од цела Европа.

Координатор на проектот: NEXUS Институт за управување со соработка и интердисциплинарно истражување, Германија.

Партнер организации: Agency Zaghzagh од Малта, Creativitas од Литванија, Heart of Slovenia од Словенија, Youth Horizons од Грузија, Liquid democracy од Германија и Coalition of youth organizations SEGA од Република Северна Македонија.

Коалиција на младински организации SEGA е партнер на проектот DIGY, кој е финансиран и поддржан од Германската Национална агенција за образовни програми и мобилност преку програмата Еразмус+, Клучна акција 2, Стратешко партнерство и иновации и се спроведува во периодот од 01 септември 2019 до 31 август 2022 година.



Проект: „CODE aBc“



Обука

за млади лидери на проектот
C.O.D.E. aBc



2 младински размени

младински размени во Шербург,
Франција и во Бад Бланкенбург,
Германија

Проектот имаше за цел активно да ги вклучи младите луѓе на работилници и дискусии за да ги прошират своите перспективи, да ги надминат границите и разликите, да ја искоренат дискриминацијата и да ги почитуваат човековите права.

Во проектот Courage to Open Doors of Europe C.O.D.E aBc се вклучени млади од 14 до 18 години и младински лидери до 30 години, кои преку младински размени се запознаа со млади од други држави, нивните култури, традиции и јазик, и истражуваа нови места и заедно работеа на темите: Интеркултурно учење, Недискриминација, Интеркултурна комуникација, Предрасуди и стереотипи, Детски и човекови права и слично.

За таа цел преку проектот се одржа:

- обука за младински работници (10 учесници од Битола, Прилеп, Штип и Кавадарци).
- 7 дневна обука за младински лидери одржана во Бад Бланкенбург во Германија. Целта на обуката беше младинските лидери од Македонија, Франција и Германија да се стекнат со вештини и знаења за меѓународна младинска работа и заедно да испланираат активности и програми што ќе се спроведуваат на следната размена на млади во Франција и Германија 2019 година и Македонија 2020.
- Младинска размена во Шербург, Франција. 30 млади од 14 до 18 години учествуваа на размената, од Франција, Германија и Македонија.
- Младинска размена во Ерфурт и Бад Бланкенбург, Германија. 30 учесници на размената (8 млади и 2 младински лидери од Македонија).

CODE aBc е долгорочен проект кој се спроведува во партнерство на Коалиција на младински организации CEGA, Landesjugendwerk der AWO Thüringen од Германија и Maison Pour Tous Leo Lagrange од Франција. Проектот се спроведува во периодот од 2018 до 2022.



МЛАДИНСКО УЧЕСТВО

Проект: “DYouth expedition”



“DYouth expedition”

алатка за електронско учење со цел да се обезбедат висококвалитетни услуги на младите луѓе во ситуација на НЕЕТ

Проектот “DYouth expedition” го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА во партнерство со ЕРІ од Полска кои работат на унапредување на квалитетот на дигиталната младинска работа во спречувањето на младите да станат НЕЕТ преку размена на најдобри практики преку комбинирање на офлајн и онлајн методи во претприемачко учење.

Специфична цел на проектот беше размена на најдобри практики преку креирање на алатка за е-учење наменета за младински работници за зајакнување на претприемништвото кај младите и за спречување на социјална исклученост на младите. Главната цел на проектот беше зголемување на квалитетот на дигиталната младинска работа за зајакнување на младите за да станат активни граѓани во општеството.

Иновативноста на проектот произлегува од стратешкиот и структуриран пристап во споделување искуства и најдобри практики, а од друга страна, градење на капацитети за младински работници од Македонија и Полска. Младинските работници од Македонија и Полска ќе научат нови методи и техники за информирање на младите и комбинирање на офлајн и мрежни методи во претприемничко учење. Покрај тоа, проектот преку краткорочна активност за обука на персоналот предвидува градење на капацитети меѓу младинските работници. Проектот вклучува истотака и европска димензија на учење и споделување на искуства преку својот финален производ, пакет алатки за е-учење за младински работници, комбинирајќи ги офлајн и онлајн методите во претприемничко учење, што ќе биде вреден извор корисен за сите европски младински организации.

Дополнително, проектот е комплементарен на активностите поврзани со размена на искуства меѓу младинските работници. Пакетот со алатки за е-учење (E-toolkit) за младински работници како финален производ од проектот ќе биде вреден ресурс за комбинирање на офлајн и онлајн методите во претприемничко учење и ќе биде корисен за сите европски младински организации. Создавањето на лесна за употреба и ефикасна методологија / модули за самостојно учење на интернет за младинска работа со NEET комбинирајќи ги офлајн и онлајн методите во претприемничко учење ќе биде вградено директно на веб-страниците на партнерите. Преку ова, младинските работници и другите иницијатори во Европа добиваат сеопфатен материјал кој им ја дава целата поддршка потребна за успешно спроведување на дигитална младинска работа со NEETs. Овој пристап ќе ги охрабри младинските работници да размислуваат пошироко за директна младинска работа со NEET и спречување на младите да станат NEET. Проектот се спроведува со поддршка од Национална агенција за образовни програми и мобилност, преку програмата Еразумс+, Клучна Акција 2, Стратешки партнерства - размена на добри практики.

Проектот “DYouth expedition” е ко-финансиран и поддржан од Европска Унија и се спроведува во периодот од 21.09.2019 до 31.03.2021 година.





14 млади

се вклучени во обука за
животни вештини и
вработливост



**Структурна
соработка**

со локалните институции
(Центар за социјална работа и
Центар за вработување)



**1 вработено
младо лице**

**1 реализирано
практиканство**

Проект: “Зајакнување на младите преку нови можности во Прилеп”

Проектот „Зајакнување на младите преку нови можности во Прилеп“ има за цел да се придонесе кон подобрување на вработливоста и активно учество на пазарот на трудот на млади во Прилеп.

Целна група се млади на возраст од 16 – 35 години од Прилеп.

Преку групите се опфатени млади лица чија позадина е од семејства во социо-економска исклученост од различни причини (сиромаштија, невработеност, злоупотреба, криминал, миграција, етничко малцинство итн.). Овие млади луѓе од тешка семејна позадина се соочуваат со многу предизвици да влезат во животот на возрасните и на пазарот на трудот бидејќи често тие не добиваат адекватна финансиска, социјална и емоционална поддршка од нивните семејства.

Проектот започна во јуни 2020 година и во период до декември беа опфатени 14 млади лица, кои беа вклучени во обуки за Зајакнување на животни вештини и вработливост. Во рамки на оваа програма, беше обезбедено практиканство и беше поддржано вработување.

Очекувани резултати:

- Подигната свест на локалната заедница за потребата од социјална интеграција на ранливите млади во Прилеп.
- Зајакнати вештини за вработливост на ранливите млади од Прилеп.
- Подобрени компетенции на ранливите млади за вработување во согласност со актуелните потреби на пазарот на трудот.

Финансиска поддршка: СОС Детско Село Северна Македонија, во рамките на проектот Зајакнување на младите преку нови можности (УЕЕР), кој се спроведува од СОС Детските села во 5 земји од регионот. Проектот се спроведува во периодот од 01.06.2020 до 31.05.2022 година.



МЛАДИНСКА ВРАБОТЛИВОСТ



130 лица

вклучени во програмата



16 лица

ја завршиле програмата

ACCEDER



**12 вработени
лица**

**3 реализирани
практиканства**

Проект: “Зајакнување на вештините за вработливост на ранливите групи во Прилеп”

Целта на проектот е да се зголемат компетенциите за вработување на ранливите младински групи со фокус на ромското население.

Проектот е составен од збир на активности кои ги следат предложените чекори во прирачникот за работа по Шпанската методологија за поддршка на вработливоста на младите Роми (ACCEDER) и истите се спроведуваат преку следниве фази:

Фаза 1: Дисеминација и контакт со заедницата

Фаза 2: Информации и прием /Основна проценка на вештините и способностите

Фаза 3:Проценка на вработливоста (и нацрт на индивидуален пат на вработување)

Фаза 4: Кариерно советување

Фаза 5: Обука

Фаза 6: Пристап на пазарот на трудот и негово следење

Со проектот во период до декември беа опфатени 130 лица, кои активно беа вклучени во индивидуални средби, кариерно советување, работилници за вработливост и поддршка до вработливост.

Преку програмата беа поддржани 12 вработувања и беа реализирани 3 практиканства, додека пак 16 лица ја завршија програмата.

Преку проектните активности ќе се постигнат следниве резултати:

- Методологијата ACCEDER е прфатена од ранливите групи и води кон зголемување на нивните можности за вработување
- Зајакнување на знаењата и вештините на младите Роми, за успешно интегрирање на пазарот на трудот
- Воведени можности за вработување на младите Роми преку стратешко партнерство со локалниот приватен сектор

Проектот се спроведува со финансиска поддршка од УНДП во периодот од 01.03.2020 до 30.06.2021 година.



МЛАДИНСКА ВРАБОТЛИВОСТ

Проект: “My career, our game”



Партнерство

со Полска Португалија



Фокус на НЕЕТ



Учење преку игра

Проектот „Моја кариера, наша игра“ - (“My career, our game”) го спроведуваат партнери од Македонија, Португалија и Полска од различен профил (коалиција на младински организации, универзитет и асоцијација) кои работат на иновативен пристап за развивање на методологија за рано кариерно насочување преку гејмификација како пријателски пристап кон младите за спречување да станат НЕЕТ.

Главна цел на проектот е зголемување на квалитетот на младинската работа во превенција на НЕЕТ во Европа. Преку проектот, партнерите ќе придонесат кон воведување на иновативна методологија за рано кариерно насочување како одржлива алатка за спречување на младите луѓе да станат НЕЕТ.

Иновативниот пристап дополнително ќе го поттикне и поддржува висококвалитетното насочување во кариерата, вклучително и информации за кариерно насочување, информации за правата на работа, можности за вработување и образование, можности за слободно движење и поддршка за сите млади луѓе.

Друг иновативен аспект понуден преку овој проект е користење на Информатички Технологии во креирање на методологија за работа со млади со цел да се превенира да станат НЕЕТ, и за младински работници во Европа, придонесувајќи кон зголемување на квалитетот на работата на младите. Со цел да се постигне ова, проектот ќе развие и спроведе сеопфатна методологија за рано кариерно насочување како инструмент за спречување на младите да станат НЕЕТ, како и „Гејмификација“ на дефинирани методи со цел полесен пристап до младите и да се промовира пријателски пристап кон младите, нудејќи им можност на младинските работници од цела Европа лесно да ја имплементираат и мултиплицираат методологијата со младите во нивните заедници и да ги зголемат своите знаења и вештини за спречување на НЕЕТ.

Главните резултати од проектот со директно влијание врз примарната целна група ќе бидат:

- Извештај за компаративна анализа што содржи препораки за позитивни и иновативни пристапи при дефинирање на методологија за рано кариерно насочување за спречување на младите да станат НЕЕТ.
- Иновативна методологија за рано насочување во кариера преку „Гејмификација“.
- Пилотирање на програми за рано кариерно насочување во Македонија, Полска и Португалија.

Проектот се спроведува со поддршка од Полската Национална агенција за образовни програми и мобилност, преку програмата Еразмус+, Клучна Акција 2, Стратешки партнерства - иновации. Проектот се спроведува во партнерство на Коалиција СЕГА, ЕРП од Полска и Универзитетот Де Раваио од Португалија во периодот од 01.06.2020 – 30.11.2021 година.





69 млади

вклучени во активностите на
Инфо Клубот за 2020 година



12 настани

(инфо денови и работилници)
реализирани во 2020 година

Проект: “ИНФО Клуб Штип”

Главна цел на проектот инфо Клуб Штип е да се зајакнат капацитетите на младите луѓе од 15 до 29 години во Штип (студенти, млади невработени и НЕЕТ) за полесно влегување на пазарот на трудот со користење на активни мерки и можности за вработување во рамките на Оперативниот план за АВРСМ за 2020. Постоеното на младински информативен клуб во Штип ќе им помогне на студентите и невработените млади да се запознаат со придобивките што се нудат преку мерките од Оперативниот план за вработување на Владата на Република Северна Македонија и неговите компоненти кои се фокусираат на: Самовработување, вклучително и млади лица со попреченост, како и општинско корисни работи во заедницата и обуки за стручни занимања што ги бараат работодавачите. Од друга страна, секојдневната работа во Инфо клубот Штип е наменета за да ги вклучи и младите луѓе во НЕЕТ ситуација и да ги промовира активните мерки за оваа целна група на терен. Инфо Клуб Штип обезбедува директна комуникација со младите и им помага да аплицираат за најсоодветни активни мерки на пазарот на трудот или други можности за вработување и обука и да ги реализираат своите работни аспирации и потенцијали.

За оваа цел, Инфо Клуб Штип воспостави секојдневна комуникација со претставниците на Центарот за вработување од Штип, стопанските комори, приватниот деловен сектор, Центарот за социјална заштита во Штип, регионалниот центар за унапредување на претприемништвото, граѓанските организации кои работат во Штип.

Инфо Клубот Штип во периодот од јуни до декември 2020 има реализирано серија на активности на локално ниво како:

- обуки за вработливост за млади лица,
- кампања за информирање на младите за активни огласи за вработување,
- кампања за промоција на активните мерки од ОП,
- бизнис кафе настани за вмрежување на компаниите со младите,
- планинарење и други спортски активности.

Очекувани резултати:

- Студентите и невработените млади луѓе во Штип се информирани за активните мерки на пазарот на трудот и можностите за вработување во рамките на Оперативниот план од страна на Владата за 2020 година.
- Потенцијалните работодавци од регионот на Штип се информирани за придобивките од планот за вработување на оперативната акција во 2020 година и го поддржуваат Инфо Клубот
- Младите од Штип на возраст од 15 до 29 години ги зголемија своите капацитети за вработување поврзани со полесен пласман на пазарот на трудот.

Проектот се спроведува со финансиска поддршка од УНДП во периодот од 10.06.2020 до 09.08.2021 година.



МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ

Проект: “Поддршка на маргинализирани групи кон превенција од COVID-19 во Прилеп”



760 Роми

поддржани со хигиенски
производи



**Онлајн кампања
на социјалните
медиуми**



**25 локални
институции**

поддржани со средства за
дезинфекција

Целта на проектот „Поддршка на маргинализираните групи кон превенција од COVID-19 во Прилеп“ беше да се зајакнат капацитетите на локалните власти во Прилеп за адресирање на потребите на луѓето во ризик во време на пандемија. Овој проект беше поддржан од НВО „Група 484“ и Норвешка Амбасада и беше спроведен во периодот од јули – ноември 2020 година.

Преку проектот лицата во ризик од Прилеп, со фокус на Ромската популација, беа оспособени да одржуваат високо ниво на хигиена со цел спречување на ширење на COVID-19. Активностите вклучија поддршка на 760 Роми приматели на Гарантирана Минимална Помош преку донација на 10000 маски и 2000 антибактерски сапуни. Во насока на дополнителна поддршка на Ромското население, проектот обезбеди 8700 медицински маски за граѓански организации кои работат со Роми.


Во рамките на проектот беа подобрени условите на институциите одговорни за образование и социјална грижа во насока на превенција од COVID-19. Проектот поддржа 10 основни училишта, 5 средни училишта, 6 градинки, 3 Центри за деца со попреченост и локалниот Дом за стари лица. Со поддршката беа обезбедени медицински маски, средства за дезинфекција на раце и површини и антибактериски сапун. Дополнително за училиштата беа обезбедени безконтактни диспанзери и безконтактни термометри за безбедно и непречено спроведување на образовниот процес во време на пандемија.

Проектот исто така спроведе онлајн кампања со цел да се подигне свеста за примена на препораките и мерките за заштита од COVID-19. Кампањата опфати повеќе од 13 000 млади лица.

Преку проектот беа постигнати следниве резултати:

- Ромската популација во Прилеп беше соодветно информирана за позитивните мерки за превенција од ширење на COVID-19
- Лицата во ризик од Прилеп се способни да одржуваат највисоко ниво на хигиена за да спречат ширење на COVID-19
- Подобрени услови на институциите одговорни за образование, воспитување и социјална грижа во насока на превенција од COVID-19

Проектот беше финансиски поддржан од Граѓанската Организација Група 484 од Белград, во рамките на Проектот: Поддршка на Мигранти и локални заедници во Црна Гора, Северна Македонија и Србија, кој е финансиран од Норвешка Амбасада во Белград, Србија и се спроведуваше во периодот од 01 јули 2020 година – 30 октомври 2020 година.





3 креативни работилници

“Trust, Peace and Tolerance in the world”



Завршен настан со цел споделување на резултатите

Проект: „ИМПАКТ – Вклучувањето е важно! Користење на изведувачка уметност кон кохезија и толеранција”

Главна цел на проектот „ИМПАКТ – Вклучувањето е важно! Користење на изведувачка уметност кон кохезија и толеранција“, е да се промовира социјалното вклучување преку развивање на уметнички стратегии, техники и методологии насочени кон бегалците и граѓаните на локално ниво.

Партнерите учествуваа на неколку сесии на педагошката работилница во Виченца во Италија, што обедини уметници од сите вклучени заедници. Сесиите беа корисни и посветени да обезбедат високо ниво на размена на најдобри практики, земајќи ги предвид различните локални контексти на земјите од проектот.

Во октомври во просториите на Коалиција СЕГА беше одржана првата креативна работилница на тема „Доверба, мир и толеранција во светот“ како дел од проектот. Главната цел на работилницата беше да се наслика платно со шарена порака што локалната младина сака да им ја испрати на мигрантите.

Последователно следеа работилниците со пораките од локалните волонтери и најмладите од локалната заедница.

Во декември, Коалиција СЕГА организираше локален настан, чија главна цел беше споделување на резултатите од проектот и подигнување на свеста за богатството на различностите.

Проектот го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со VIFIN – Videnscenter for Integration - Данска (водечка организација), ALDA - Франција, La Piccionaia – Италија, ЛДА – Црна Гора, ЛДА – Босна и Херцеговина, Association for Developing Volunteering Work – Словенија и Urban Development Center – Србија, а е финансиран од Еразмус+ програмата. Проектот се спроведе во периодот од 01.03.2019 – 28.02.2021 година.



СОРАБОТКИ И ВМРЕЖУВАЊА

Проект: "ACHIEVE"

Проектот ACHIEVE има за цел да го развие идентитетот на ЕУ почнувајќи од размислувањето за заедничката историја, уметност и религии помеѓу градовите од Централна и Југоисточна Европа како алатка за борба против растечкиот евроскептицизам.

Од 19-ти до 21-ви февруари, СЕГА беше дел од состанокот што беше организиран во Големата сала на Домот на националните малцинства во Прага.

На првиот ден од состанокот, претставниците од секоја земја направија кратка презентација која се состоеше од три аспекти: општи карактеристики на територијата од која доаѓаат, елементи што го претставуваат идентитетот на територијата поврзана со уметност, историја, музика, танц, гастрономија, типични производи, религија и како културното наследство на територијата е препознаено од нивните сопствени жители.

Вториот ден имаше сесија посветена на презентација на локалните настани што секоја организација ги реализира на својата територија.

На последниот ден имаше состанок на кој беа споделени упатствата за следните активности поврзани со Мопата на глобално граѓанство.

Во 2020 година се постигнаа следниве резултати:

- промовирање на знаење за сопствената култура, а потоа и за другите вклучени земји
- поттикнување на дискусија за концептите на идентитет и евроскептицизам, чи причини ќе бидат испитани на локално ниво во сите таргетирани земји и споделени за време на меѓународни настани. Мрежата на градови ќе сподели алатки и методи за создавање контра-наротив евроскептицизмот.

Коалиција на младински организации СЕГА е партнер на проектот "ACHIEVE" кој го спроведува Локалната самоуправа во Брегање и е поддржан од програмата Europe for citizens. Проектот се спроведува во партнерство со 13 организации и локални самоуправи од цела Европа во периодот од 01.06.2019 – 31.05.2021 година.





ЕУ мрежа од 34 младински организации

Проект: “Соработка за граѓанско општество – European Network”

Коалиција на младински организации СЕГА беше партнер на проектот European Network (616412-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-CSC-YOUTH), спроведуван од партнер организацијата United societies of Balkans од Грција. Проектот имаше за цел иницирање и создавање на неформална ЕУ Мрежа од 34 младински организации кои делат слични вредности и се посветени на создавање долготрајни синергии во областа на младите. Оваа неформална мрежа е поддржана од програмата Еразмус +, Клучна акција 3 (EACEA/45/2019 - Support for Policy reform, Civil Society Cooperation in the Field of Youth).

Проектот овозможи создавање на мрежа широм ЕУ со дефиниран годишен план за работа, кој има за цел:

- Воспоставување ефикасно, одржливо партнерство и структура за размена на добри практики, компетенции, информации и увид помеѓу 34 младински организации кои ќе бидат цврста почетна точка за создавање нови заеднички проекти и долготрајна соработка;
- Зајакнување на работата на младите на локално ниво преку обезбедување активности за организациите за градење капацитет, развој на одржливост, формирање локални конзорциуми, споделување знаење и ширење на добри практики;
- Овозможување на младите да го постигнат својот целосен потенцијал како активни граѓани, информирајќи ги за Еразмус + и Европскиот Солидарен Корпус како програми што го поддржуваат нивниот личен, социјален и професионален развој.

Спроведени активности во рамките на проектот:

- Онлајн обука за споделување на добри практики (peer to peer) помеѓу партнер организациите;
- Креирање на мрежата за соработка TUNE, составена од 34 младински организации од ЕУ, избор на лого за мрежата;
- Редовни месечни онлајн состаноци.

Проектот е финансиран од Европска комисија и се спроведува во партнерство на Коалиција на младински организации СЕГА, во партнерство со USB Грција (организација координатор) и 34 младински организации широм Европа, Еразмус+, Клучна Акција 3, структурен дијалог и Соработка за граѓанското општество од Европската комисија. Проектот се спроведе во периодот од 01.09 – 31.12.2020 година.





**Подобрен имиџ
пред своите
конституенти**



**Развиени
стратешки
пристапи за
партиципативност**



**Подобрен начин
на комуникација
со целните групи**

Проект: „Јакнење на транспарентноста и отчетноста на Коалиција СЕГА“

Проектот „Јакнење на транспарентноста и отчетноста на Коалиција СЕГА“ има за цел да придонесе кон подобрување на транспарентноста и отчетноста на Коалиција СЕГА кон своите членки и кон јавноста.

Преку проектот се подобрија комуникациските практики на СЕГА кои беа усогласени со актуелните трендови за ефикасно пренесување на клучните информации кои се важни за информирање и ангажирање на младите и младинските организации. Исто така, преку проектот ќе се подобри чувството на сопственост од страна на организациите членки кои ќе добијат поголема улога во процесите на креирање на програми, политики но и донесување на одлуки на сите нивоа. За крај, преку проектната поддршка се ажурираа политиките на СЕГА за подобро внатрешно управување но и донесување на нови политики и процедури кои обезбедија адаптирање на современи практики и усогласеност со позитивната законска регулатива.

Проектот предвиде методологија која се фокусираше на партиципативен и консултативен пристап. Во рамките на активностите се јакнеа капацитетите и се градеше тимот преку работилници, обуки, анализа и ревизија на политики преку консултативен пристап. Исто така, се креира визуелизирање на одредени практики за да се олесни разбирањето на организациите членки. СЕГА ги мереше постигнувањата на употребената методологија преку “pre-and-post survey” (анкета).

Преку проектот се постигнаа следните резултати:

- Креирана комуникациска стратегија на СЕГА
- Креирање на политика за партиципативно развивање на Годишна програма и Стратешки план
- Обука на тема „Транспарентност, отчетност и видливост на граѓанските организации“
- Видео за дисеминација на проектот и видливост на резултатите на проектот
- Изготвени четири процесни мапи
- Ревизија на Прирачникот за оперативни правила и процедури

Коалиција на младински организации СЕГА го спроведуваше проектот „Јакнење на транспарентноста и отчетноста на Коалиција на младински организации СЕГА“, со поддршка на програмата за мали грантови „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање за граѓански организации“ од проектот „Саморегулација на граѓански организации“ кој го спроведуваат Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) со Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центар за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС) со поддршка на ЕУ. Проектот се спроведува во периодот од 01.03.2020 – 31.01.2021 година.



Управниот одбор на Коалиција СЕГА, во 2020 година се состана три пати преку онлајн состанок на 02 април, 19 октомври и на 17 ноември.

На состаноците се дискутираше за имплементацијата на тековните активности на СЕГА, промената на интерните политики на СЕГА, подготовка на комуникациската стратегија на СЕГА се разгледуваа новите апликации за членство во Коалиција СЕГА.

Онлајн Собранието на Коалиција СЕГА во 2020 година се одржа на 24 ноември.

На седницата на Собранието на СЕГА беше усвоен записникот на претходната седница на Собранието, беа разгледани и усвоени Програмскиот извештај за работата на СЕГА за периодот на 2020 година, Финансискиот извештај за работата на СЕГА за периодот на 2020 година, Годишната програма на СЕГА за 2020 година, Извештајот за работата на Управен Одбор за периодот на 2019 година и ревидирање на членството на Коалиција СЕГА, Презентација на нови процедури за партиципативен процес во работата на СЕГА, Разгледување на Предлог промени на Статут и Деловници на СЕГА, Ревидирање на Модел на членство во Коалиција СЕГА, Преглед на можности за вклучување на членките во активности на СЕГА, Влијание на КОВИД-19 на работењето на НВО секторот, Изготвување на предлог мерки или поддршка на постоечки од други организации за поддршка на младинските организации и доставување до Влада, АМС или Советот за соработка на ГО.

Собранието го верификува мандатот на новите придружни членки на Коалиција СЕГА кои беа примени во претходниот период на годината, а тоа беа: Здружението Инклузија од Охрид и Фондација за локален развој и демократија Фокус од Велес.

До 31 декември 2020 година во Коалиција СЕГА членуваат вкупно 21 младински организации (10 основни и 11 придружни организации членки).

СЕГА е национална платформа на младински организации во Северна Македонија, со повеќе од 16 години искуство во застапување за потребните законски промени за младинско учество, информирање, вработување и активизам на младите. СЕГА работи на развивање и примена на младински политики на локални и национално ниво, ги поврзува и јакне младинските организации со цел активирање на младите и подобрување на условите на нивниот личен и професионален развој во Република Северна Македонија.

Коалиција СЕГА даде значаен придонес во креирањето на првата Национална Стратегија за Млади [2005-2015]. СЕГА беше исто така активно вклучена во фасилитирањето на процесот на креирање на нова Национална Стратегија за млади 2016 – 2025 во партнерство со Агенцијата за млади и спорт и канцеларијата на УНДП во Скопје.

СЕГА успешно го вовеле моделот за младинско учество во рамките на општините „Совет на млади“ кој преку статутарни одлуки во голем број општини, вклучувајќи го и Град Скопје, ги постави првите практики за гарантирање на институционалното учество на младите во општините. Започнувајќи од 2010 година, СЕГА ја вовеле практиката на креирање на Локални Младински Стратегии, при што беа опфатени 12 општини и Градот Скопје. Искуствата од овие модели се вградени во Законот за младинско учество и младински политики во чија подготовка активно учествуваше Коалиција СЕГА. Законот беше усвоен во јануари 2020 година. Од 2015, СЕГА континуирано работи на развивање и пилотирање на иновативни алатки за дигитално младинско учество, преку европската платформа за младинско учество OPIN.

Врз база на европските искуства и стандардите на Европската Агенција за Младинско Информирање и Советување (ERYICA), а во насока на зголемување на информираноста на младите во 2010 година СЕГА во Прилеп го отвори првиот „Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА“ во Македонија, додека во 2015 го отвори „Младинскиот Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА“ во Кавадарци. Во соработка со УНДП, СЕГА воспостави и два Младински Инфо Клубови во Битола и Штип [2014]. Во 2009 година подготви Алтернативен извештај за имплементацијата на Конвенцијата за правата на детето во Македонија. Извештајот беше презентираан во 2010 година пред Комитетот за Правата на Детето при Обединетите Нации во Женева. СЕГА ја продолжи практиката на следење на примената на детските права, преку мониторинг процеси [2011-2013] и генерираше периодични и годишни извештаи. Во 2017, СЕГА заедно со Младинскиот Образовен Форум и Првата Детска Амбасада во светот Меѓаши, го водеше консултативниот процес за законско регулирање на ученичкото учество и организирање корелутираше со Нацрт текст за Измени и дополнувања на Законот за основно и средно образование.

Во 2019 година Законот за основно образование беше усвоен од Собранието и ги содржи одредбите за детско учество кои беа предложени од СЕГА. Во насока на поддршка на примена на законот, Коалиција СЕГА во партнерство со Бирото за развој на образованието, подготви Водич за ученичко учество, ученичко организирање и заштита на детските права во основните училишта.

Врз база на европските искуства и стандардите на Европската Агенција за Младинско Информирање и Советување (ERYICA), а во насока на зголемување на информираноста на младите во 2010 година СЕГА во Прилеп го отвори првиот „Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА“ во Македонија, додека во 2015 го отвори „Младинскиот Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА“ во Кавадарци. Во соработка со УНДП, СЕГА воспостави и два Младински Инфо Клубови во Битола и Штип [2014].

Почнувајќи од 2012 година СЕГА континуирано ја спроведува програмата Македонскиот Модел на Обединети Нации, преку која младите се стекнуваат со вештини за истражување, јавно говорење, дебата, развивање конфликти, носење на одлуки со консензус како и развивање на лидерски вештини кај младите.

Од 2017 година, СЕГА е особено фокусирана кон поддршка на социјалното вклучување на ранливите групи на млади луѓе преку создавање на еднакви можности за пристап до пазарот на труд, и во таа насока воспостави 4 Младински Инфо Кариерни Центри во Прилеп, Битола, Штип и Скопје со цел поддршка на младите лица во ризик кон вработување. Исто така, СЕГА испорачува услуги за унапредување на можностите за вработување на социјално ранливите и исклучени млади, со акцент на млади од семејства приматели на социјална парична помош и Роми, применувајќи различни признаени методологии.

Коалиција СЕГА е основана во 2004 и во моментот во мрежата членуваат 21 младински организации. СЕГА е членка на меѓународни мрежи и асоциации, во моментот СЕГА членува во Асоцијацијата на Агенции за Локални Демократии (ALDA), CIVICUS, Европската Мрежа за Иновации за инклузија и Европската мрежа YouthProAktiv.

Донаторска поддршка

Организациските и проектните активности на СЕГА во 2020 година беа поддржани од следните донатори:

- Детска Фондација Песталоци (Pestalozzi Children's Foundation)
- UNDP
- СОС Детско Село
- Асоцијација на Агенции за Локална Демократија (Association for Local Democracy Agencies)
- Генерален секретаријат на Влада на Република Северна Македонија
- Општина Гази Баба
- Национална агенција за европски програми и мобилност -ERASMUS +
- Програма Europe for citizens
- МЦМС – БЦСДН - ЦНВОС
- Програма за децентрализирана соработка меѓу регионот Нормандија, Франција и Република Северна Македонија
- Граѓанска Организација Група 484 - Норвешка Амбасада во Белград, Србија

